

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 156 Год. LXIV

Среда, 17 декември 2008

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3267. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	1	3273. подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица.....	5
3268. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од ХЕЦ Чебрени и ХЕЦ Галиште на Црна Река.....	2	3274. Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж.....	8
3269. Решение за престанок на службата на нотарот.....	3	3275. Решение за изменување на Решението за проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на практиката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии производи се користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина.....	18
3270. Правилник за изменување на Правилникот за квалитет на течните горива.....	3	Огласен дел	1-28
3271. Правилник за формата и содржината, како и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата.....	3		
3272. Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за			

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3267.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

- Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
- Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5542/1
17 декември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3268.**

Врз основа на член 26, став 1 и член 29 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХЕЦ ЧЕБРЕН И ХЕЦ ГАЛИШТЕ
НА ЦРНА РЕКА

Член 1

Со давањето на концесија за вода за производство на електрична енергија и моќност која ќе се користи за задоволувањето на потребите од електрична енергија, а особено во времето на врвните оптоварувања, посебно во зимската сезона и високите дневни оптоварувања, е особено енергетски и економски значајно.

Концесијата за користењето на водата за производство на електрична енергија од ХЕЦ Чебрени и ХЕЦ Галиште покрај енергетското ќе има и големо значење за обезбедување на поголем проток на Црна Гора во летниот сушен период со што ќе се овозможи наводнување на земјоделските површини во долината на реката Вардар и Тиквешијата, како и за други потреби што ќе ги утврди Владата.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија, и
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија.

Член 3

Предмет на концесија е доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од ХЕЦ Чебрени и ХЕЦ Галиште на Црна Река.

Член 4

Основен услов за доделување на концесијата е должината на концесискиот период кој не може да биде подолг од 70 години.

Член 5

Концесијата се доделува преку јавен повик кој ќе се организира и спроведе како постапката за доделување на концесија со ограничен повик.

Член 6

Пресметувањето и начинот на плаќање на концесискиот надоместок е определен со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2007).

Член 7

Постапката за доделување на концесија ќе ја спроведе Комисија за спроведување на концесија. Комисијата ќе ја подготви тендерската документација најдоцна до 15 март 2009 година и по нејзиното одобрување ќе се објави јавниот повик за доставување на понуди.

Постапката ќе биде спроведена во рок до една година од денот на објавувањето на јавниот повик.

Член 8

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 8.000 евра во денарска противвредност.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6603/1
16 декември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**3269.**

Врз основа на член 14 став 1 точка а) и став 2 од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07 и 86/08), министерот за правда на ден 11.12.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ**

1. На нотарот Љубомир Донеvски од Свети Николе му престанува службата нотар поради смрт.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Љубомир Донеvски врз основа на вториот конкурс за нотари со решение бр. 04-1168/1 од 23.04.1998 година е именуван за нотар за подрачјето на Основниот суд во Свети Николе.

Врз основа на извод на матичната книга на умрени што се води за општина Свети Николе под тековен број 85 за 2008 година, утврдено е дека кај нотарот Љубомир Донеvски настапила смрт на 23.11.2008 година во Свети Николе.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 1 точка а) и став 2 од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07 и 86/08), министерот за правда донесе решение како во диспозитивот.

Бр. 09-7063/3
11 декември 2008 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3270.**

Врз основа на член 20, став 1, точките 1, 2 и 6 од Законот за безбедност на производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за економија донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА КВАЛИТЕТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА**

Член 1

Во Правилникот за квалитет на течните горива („Службен весник на РМ“ бр.88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007, 15/2008 и 78/2008), во членот 23 во ставот (3) зборовите: „31 декември 2008 година“ се заменува со зборовите: „30 јуни 2009 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

Бр. 12-9878/9
15 декември 2008 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**3271.**

Врз основа на член 144 став 2 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ
НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината како и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата на фармацевтскиот инспектор (во понатамошниот текст: легитимација).

Член 2

Легитимацијата се издава на образец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се печати на пластифицирана хартија со бела боја, со димензии 95x75мм и е сместена во троделен кожен повез од мека кожа со црна боја, со димензии од 105x75мм.

Во средината на првиот внатрешен дел на кожниот повез со златна боја е отпечатен грбот на Република Македонија. Над него со златни букви е отпечатен текстот "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО", а под него со златни букви е отпечатен текстот "БИРО ЗА ЛЕКОВИ".

Во вториот внатрешен дел на кожниот повез кој е во форма на пластичен џеб е сместен образецот на легитимацијата и на него на првата страна на горниот дел со црни букви е отпечатен текстот: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО", а под него е отпечатен текстот "СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА". На средината на десната страна има место за име и презиме, а под него е отпечатен текстот "Биро за лекови", на левата страна има место за фотографија со димензии 25мм x 30мм, а под него место за потпис и број на легитимацијата. На долниот дел од десната страна е отпечатено "Министер", со место за потпис, а во средината има место за печат.

Во третиот внатрешен дел на кожниот повез кој е во форма на пластичен џеб, е сместена втората страна на образецот и на неа со црни букви е отпечатен текстот:

"Во вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот е овластен да ги прегледа сите работни и помошни простории, документацијата, пропишана евиденција, опремата како и предметите за работа кои што подлежат на инспекциски надзор, да побара изјави од одговорните вработени, изјави од сведоци, мостри за анализи, брисеви, а по потреба може да користи услуги на други стручни правни лица".

"Правните и физичките лица кои вршат самостојна дејност или професија, должни се да овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор и на барање на инспекторот да даваат вистинити и точни податоци, информации, мостри и други материјали, без надоместок, како и да овозможат привремено одземање на документацијата или други предмети кои можат да послужат како доказ во судската постапка"

Член 4

Легитимацијата се издава од страна на министерот за здравство и важи се додека лицето на кое му е издадена има својство на инспектор.

Фармацевтскиот инспектор ја враќа легитимацијата веднаш по престанок на службеното својство на инспектор.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, како и при промени во личните податоци на инспекторот.

Член 6

Легитимацијата се одзема кога против имателот на легитимацијата се води постапка за дисциплинска, прекршочна или кривична одговорност во врска со вршењето на должноста фармацевтски инспектор.

Член 7

Во случај на губење на легитимацијата, имателот на легитимацијата ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за здравство.

Министерот за здравство во случај од став 1 на овој член, издава нова легитимација.

Член 8

Легитимацијата што се враќа или заменува, се поништува.

Член 9

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на легитимацијата на инспекторот за лекови, помошни лековити средства медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/02).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-3724/1


23 ноември 2008 година

Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

ОБРАЗЕЦ 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО



БИРО ЗА ЛЕКОВИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

СЛУЖБЕНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА

Име и презиме

своерачен потпис

Биро за лекови

М.П. Министер

Бр. _____

"Во вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот е овластен да ги прегледа сите работни и помошни простории односно простори, документацијата, пропишана евиденција, опремата како и предметите за работа кои што подлежат на инспекциски надзор, да побара изјави од одговорните вработени, изјави од сведоци, мостри за анализи, брисеви, а по потреба може да користи услуги на други стручни лица."

"Правните и физичките лица кои вршат самостојна дејност или професија, должни се да овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор и на барање на инспекторот да даваат вистинити и точни податоци, информации, мостри и други материјали, без надоместок, како и да овозможат привремено одземање на документацијата или други предмети кои можат да послужат како доказ во судската постапка."

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3272.

Врз основа на член 4 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на РМ“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07 и 88/08), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите и начинот на доделувањето на средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидни лица (во понатамошниот текст: Посебен фонд).

Доделените средства од Посебниот фонд се неповратни.

Член 2

Неповратните средства од Посебниот фонд се доделуваат за:

1. вработување на неопределено време на невработено инвалидно лице;
2. адаптација на работно место на кое ќе работи инвалидното лице и
3. набавка на опрема.

Член 3

Барањето за доделување на неповратни средства од Посебниот фонд се поднесува до Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија Скопје (во понатамошниот текст: Агенцијата), преку центарот за вработување на чие подрачје е седиштето на работодавачот.

Фотокопија од барањето се поднесува и до Заедницата на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ Скопје (во понатамошниот текст: Заедницата).

Член 4

Кон пополнетото барање за доделување на неповратни средства од Посебниот фонд од член 2 точка 1 и 3 на овој правилник се доставуваат следните документи:

- пријава до Државниот инспекторат за труд за отпочнување на вршење на дејност или решение за вршење на дејност како доказ дека работните и помошните простории и опремата ги исполнуваат минимално-техничките услови и пропишаните мерки, нормативи и стандарди за вршење на соодветната дејност;

- бонитет издаден од Централниот регистар на Република Македонија (Информација за економско финансиската состојба на субјектот);

- доказ дека против работодавачот не е покрената постапка за стечај;

- потврда од Заедницата дека инвалидното лице самостојно врши дејност како трговец поединец, потврда дека работодавачот вработува инвалидно лице или потврда дека фирмата работи како заштитно друштво издадена за месецот пред поднесувањето на барањето;

- месечна пресметка за плата со пресметаните придонеси од плата за последните 9 месеци пред поднесувањето на барањето - образец ПДД-МП и

- изводи од банка за последните 9 месеци пред поднесувањето на барањето со денот на исплатата на платата.

Член 5

Работодавачот кој вработил невработено инвалидно лице на неопределено време од член 2 став 1 од Законот за вработување на инвалидни лица (во понатамошниот текст: Закон), кон пополнетото барање за доделување на неповратни средства од Посебниот фонд, покрај документите од член 4 на овој правилник, ги доставува и следните документи:

- список на инвалидните лица за чие вработување се бара доделување на неповратни средства, со презиме, име и единствен матичен број на граѓанинот;

- документ за утврдена инвалидност согласно член 2 став 1 од Законот издаден од надлежен орган;

- документ за завршено образование или работна оспособеност;

- наод и мислење од Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место.

Член 6

Под вработување на инвалидно лице во смисла на овој правилник не се смета и нема да се доделат неповратни средства од Посебниот фонд кога:

- вработеното инвалидно лице при вработувањето не се води во евиденцијата на невработени инвалидни лица што ја води Агенцијата;

- работодавачот го намалил бројот на вкупно вработени инвалидни лица на неопределено време од член 2 став 1 од Законот сметано од денот на влегувањето во сила на Законот, а за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд и на нивно место вработува нови инвалидни лица од член 2 став 1 од Законот (врши замена), освен ако намалениот број е поради тоа што работниот однос на инвалидните лица им престанал поради промена на место на живеење, иселување, отслужување на казна затвор подолго од 6 месеци, остварување на право на пензија или во случај на смрт.

Член 7

Работодавачот создава соодветни услови за работење со адаптација на работно место во зависност од работното место, видот и степенот на образованието и видот и степенот на инвалидноста на инвалидното лице од член 2 став 1 од Законот.

Адаптација на работно место во смисла на овој правилник опфаќа:

- прилагодување на опремата, средствата за работа, уредите и другите технички средства за работа со вградување на механички, електрични, електронски, звучни, светлосни и слични уреди со кои се овозможува сигурна, непречена и продуктивна работа на едно или на повеќе инвалидни лица;

- прилагодување на работните и помошните простории со поставување или изградба на пристапни патеки, косини, заштитни огради и слично, со што на едно или на повеќе инвалидни лица им се овозможува непречен и сигурен пристап до и од работното место.

За утврдената потреба од адаптација на работно место, работодавачот изготвува соодветна документација со опис на тоа што ќе се адаптира и начинот на кој ќе се адаптира.

Член 8

Кон пополнетото барање за доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за адаптација на работно место се доставуваат следните документи:

- пријава до Државниот инспекторат за труд за отпочнување на вршење на дејност или решение за вршење на дејност како доказ дека работните и помошните простории и опремата ги исполнуваат минимално-техничките услови и пропишани мерки, нормативи и стандарди за вршење на соодветната дејност;

- доказ дека против работодавачот не е покрената постапка за стечај;

- потврда од Заедницата дека инвалидното лице самостојно врши дејност како трговец поединец, потврда дека работодавачот вработува инвалидно лице или потврда дека фирмата работи како заштитно друштво издадена за месецот пред поднесувањето на барањето;

- месечна пресметка за плата со пресметаните придонеси од плата за последниот месец пред поднесувањето на барањето - образец ПДД-МП;

- извод од банка за последниот месец пред поднесувањето на барањето со денот на исплатата на платата;

- список на вработени инвалидни лица на неопределено време за кои се врши адаптација на работно место со име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот;

- документ за утврдена инвалидност и наод и мислење од Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место;

- соодветна документација со опис на тоа што ќе се адаптира и

- пресметка на потребните финансиски средства за извршување на планираната адаптација на работното место.

Член 9

Ако адаптацијата на работното место кај ист работодавач е во функција на повеќе инвалидни лица, не се доделуваат средства за секое инвалидно лице поединечно.

Член 10

Под набавка на опрема во смисла на овој правилник се подразбира планирана набавка на опрема за производни и услужни дејности, компјутери и компјутерска техника, машини за производство на разни производи, производни линии, машини за сортирање, обликување или пакување, алати и калапи како технолошки целини за обликување на разни форми или производи, транспортни уреди поврзани со процесот на производство или слични облици на средствата за работа како единечни машини или составен дел на соодветната целина за одреден технолошки процес.

Барателот на средства за набавка на опрема од став 1 на овој член од Посебниот фонд (заштитно друштво или инвалидно лице од член 2 став 1 од Законот кое врши дејност како трговец поединец) треба да ги исполнува следните услови:

- деловно да е активен најмалку 3 години сметано од денот на исполнувањето на условите пропишани со закон и почеток на работа како заштитно друштво, односно вршење на дејност како трговец поединец (податок искажан во мислењето на Заедницата);

- во барањето да го наведе изворот на средства на сопственото учество од најмалку 20% и тоа: сопствени средства од добивката на фирмата искажани во Бонитетот издаден од Централниот регистар на Република Македонија, кредит од банка или уплата на лични средства на сопственикот на фирмата.

Член 11

Кон пополнетото барање за доделување на средства за набавка на опрема покрај документите од член 4 и исполнувањето на условите од член 10 на овој правилник, се доставуваат и следните документи:

- три понуди со цена, услови на продажба и рок на испорака, со превод на македонски јазик доколку понудата е на странски јазик;

- опис на техничките карактеристики на опремата што треба да се набави, каталог, шеми или скици на опремата, со превод на македонски јазик доколку текстот е на странски јазик и

- скица на просторот каде ќе биде сместена опремата.

Член 12

За набавка на опрема висината на средствата кои се доделуваат од Посебниот фонд се утврдува согласно член 16-а од Законот.

Одобрениот износ на средства за набавка на опрема може да биде најмногу до висината утврдена во став 1 на овој член, но не повеќе од висината на имотот и трајниот капитал заведен во книгите на барателот (пасива на барателот: капитал и резерви искажани во Бонитетот издаден од Централниот регистар на Република Македонија).

Член 13

На заштитно друштво кое го намалило бројот на вработените инвалидни лица од член 2 став 1 од Законот сметано од денот на влегувањето во сила на Законот, а за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд, нема да му се доделат средства за опрема се додека не го достигне бројот на вработени инвалидни лица за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд.

Член 14

За доделување на средства од Посебниот фонд за вработување на неопределено време на невработено инвалидно лице од член 2 став 1 од Законот, Агенцијата доставува преглед на поднесените барања до Заедницата.

По доставениот преглед од став 1 на овој член Заедницата дава мислење кое содржи податоци за: инвалидното лице, основањето и почетокот на работа на подносителот на барањето и дали барателот на средства го намалил бројот на вработените инвалидни лица на неопределено време од член 2 став 1 од Законот.

За доделување на средства од Посебниот фонд за адаптација на работно место на кое ќе работи инвалидното лице од член 2 став 1 од Законот, Заедницата врз основа на поднесеното барање дава мислење за адаптацијата како посебен услов за вработување и работење на инвалидното лице.

За доделување на средства од Посебниот фонд за набавка на опрема, Заедницата врз основа на поднесеното барање дава мислење во однос на елементите од барањето и условите пропишани со Законот и овој правилник.

Член 15

Мислењето од член 14 став 2, 3 и 4 на овој правилник, Заедницата го доставува до Посебниот фонд при Агенцијата.

Примерок од мислењето од член 14 став 3 и 4 на овој Правилник, Заедницата доставува и до подносителот на барањето.

Член 16

Агенцијата поднесените барања ги решава во рок определен во Законот за општа управна постапка.

Некомплетните барања нема да се обработуваат и по нив нема да се одлучува се додека не се усогласат согласно одредбите на Законот и овој правилник.

Агенцијата во функција на поефикасно решавање на поднесените барања за доделување на средства од Посебниот фонд, врши непосреден увид кај барателот на средствата, соработува со Државниот инспекторат за труд и другите надлежни државни органи, Заедницата, Националниот совет на инвалидски организации на Македонија и други заинтересирани субјекти и кај корисниците на средствата го следи текот на нивната реализација.

Член 17

Агенцијата со корисникот на средства склучува договор за користење на средствата со кој поблиску се утврдуваат условите и начинот на користењето на средствата. Во договорот согласно со законот се утврдуваат условите за активирање на хипотеката или банкарската гаранција.

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој член, подносителот на барањето на кој му се одобрени средства за вработување на неопределено време на невработено инвалидно лице од член 2 став 1 од Законот е должен до Агенцијата да достави хипотека или банкарска гаранција во висина на одобрените средства. Хипотеката или банкарската гаранција треба да гласи на Посебниот фонд при Агенцијата за вработување на Република Македонија и да е со рок на пристигнување до 11 месеци.

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој член подносителот на барањето на кој му се одобрени средства за набавка на опрема е должен до Агенцијата да достави хипотека во однос 2:1 или банкарска гаранција во висина на одобрените средства. Хипотеката или банкарската гаранција треба да гласи на Посебниот фонд при Агенцијата за вработување на Република Македонија и да е со важност од најмалку три години.

Член 18

Доделените средствата од Посебниот фонд се доделуваат на жиро сметката на работодавачот во рок од осум дена сметано од денот на потпишувањето на договорот за доделување на средствата.

По извршеното плаќање на добавувачот на опремата и за адаптацијата на работното место, работодавачот е должен Посебниот фонд да го извести во рок од осум дена.

Член 19

При одлучувањето по поднесените барања за доделување на средства од Посебниот фонд на седниците на Управниот одбор на Агенцијата се повикува по еден претставник на Заедницата и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица („Службен весник на РМ“ бр.85/2005).

Член 21

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-8708/6
16 декември 2008 година
Скопје

Министер,
Целџал Бајрами, с.р.

3273.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07 и 98/08), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа - Крива Паланка, број 02-1327, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.11.2008 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-13145/2
11 декември 2008 година
Скопје

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

3274.

Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – спортска надеж („Сл. весник на РМ“ бр. 127/08), директорот на Агенцијата за млади и спорт, на 15 декември 2008 година, објавува

ЛИСТА**НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ**

Ред. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Дата, месец, година на раѓање и место
1.	Стефан Драги Ристовски	роден 12.02.1992г., во Скопје
2.	Илија Горанчо Несторовски	роден 12.03.1990г., во Прилеп
3.	Драган Васе Ѓорѓиев	роден 16.12.1990г., во Радовиш
4.	Тоди Јован Василев	роден 05.07.1990г., во Струмица
5.	Фљамур Зибер Таири	роден 24.11.1990г., во Струга
6.	Стефан Ацо Спировски	роден 23.08.1990г., во Битола
7.	Никола Душко Анѓелковски	роден 04.09.1990г., во Скопје
8.	Ѓорѓи Душко Танушев	роден 07.01.1991г., во Струмица
9.	Емир Неџат Шабани	роден 02.01.1990г., во Скопје
10.	Филип Влатко Мишевски	роден 01.11.1991г., во Скопје
11.	Ристо Никола Ристов	роден 16.08.1990г., во Струмица
12.	Горан Владо Силјановски	роден 01.07.1990г., во Тетово
13.	Кире Павле Ристевски	роден 22.10.1990г., во Битола
14.	Митко Драги Мавров	роден 08.04.1991г. во Струмица
15.	Александар Љупчо Јефтимов	роден 22.12.1991г., во Веница
16.	Буљамин Хасан Шабани	роден 30.01.1991г., во Куманово
17.	Александар Славе Вељановски	роден 09.08.1991г., во Битола
18.	Роберт Илија Лазаровски	роден 19.09.1990г., во Гевгелија
19.	Мирко Никола Ивановски	роден 31.10.1989г., во Битола
20.	Бетим Лазим Алију	роден 17.03.1989г., во Скопје
21.	Мустафа Асан Бурхан	роден 22.02.1990г., во Скопје
22.	Благој Илчо Гуцев	роден 22.03.1990г., во Струмица

23.	Филип Мирко Петров	роден 23.02.1989г., во Скопје
24.	Дарко Мите Божинов	роден 06.01.1989г., во Струмица
25.	Аргент Нахи Гафури	роден 01.02.1989г., во Тетово
26.	Марјан Игор Алтипармаковски	роден 18.07.1991г., во Битола
27.	Филип Саше Петковски	роден 24.05.1990г., во Скопје
28.	Марко Илија Костенцовски	роден 08.10.1989г., во Скопје
29.	Дарко Панче Мицевски	роден 12.04.1992г., во Скопје
30.	Дино Илија Најдовски	роден 08.05.1992г., во Скопје
31.	Бојан Бранко Јакимовски	роден 04.06.1992г., во Скопје
32.	Шенол Хамди Меди	роден 17.01.1993г., во Охрид
33.	Наташа Ордан Андонова	родена 04.12.1993г., во Неготино
34.	Сијче Ордан Андонова	родена 27.11.1992г., во Неготино
35.	Цветанка Љупчо Петрова	родена 07.11.1991г., во Велес
36.	Мартина Јанко Атанасова	родена 01.12.1990г., во Велес
37.	Младена Марјан Петрова	родена 10.02.1993г., во Кочани
38.	Мартина Марјан Димовска	родена 18.09.1992г., во Прилеп
39.	Бојана Славе Иванова	родена 16.11.1993г., во Гевгелија
40.	Ленче Бошко Андреевска	родена 13.08.1992г., во Велес
41.	Елена Диме Наумоска	родена 06.04.1994г., во Прилеп
42.	Радица Тони Дукова	родена 02.02.1992г., во Велес
43.	Мирче Слободан Стојанов	роден 18.03.1992г., во Велес
44.	Стефан Петар Ветацокоски	роден 27.03.1992г., во Прилеп
45.	Јакуп Казим Јакупов	роден 22.01.1992г., во Струмица
46.	Дарко Душан Стојанов	роден 08.05.1991г., во Велес
47.	Методија Киро Илов	роден 06.03.1992г., во Кавадарци
48.	Мартин Кире Темчев	роден 29.07.1992г., во Скопје
49.	Бобан Ристе Давчевски	роден 04.04.1992г., во Скопје
50.	Петар Јово Димитриевиќ	роден 13.07.1992г., во Неготино
51.	Бојан Ласте Ивановски	роден 18.02.1992г., во Куманово
52.	Зоран Диме Тасески	роден 14.05.1991г., во Скопје
53.	Димитар Тони Петрушев	роден 30.05.1989г., во Штип
54.	Стојан Љубиша Ѓуроски	роден 06.11.1991г., во Гостивар
55.	Марјан Душко Тодоров	роден 03.05.1991г., во Скопје
56.	Владимир Југослав Диковски	роден 29.09.1991г., во Скопје
57.	Мартин Јорданчо Давитков	роден 29.08.1991г., во Скопје
58.	Џанер Сермет Осман	роден 12.07.1991г., во Охрид
59.	Коста Васко Гаќидев	роден 09.05.1991г., во Скопје
60.	Ивица Мијалчо Димчевски	роден 27.06.1989г., во Скопје
61.	Иван Горан Јанков	роден 16.07.1991г., во Скопје
62.	Владимир Јосиф Брчков	роден 29.12.1989г., во Велес
63.	Марко Мирче Симоновски	роден 28.06.1989г., во Скопје
64.	Бојан Чедо Крстевски	роден 04.06.1989г., во Скопје
65.	Лазар Мијалче Петров	роден 05.04.1991г., во Кочани
66.	Стефан Славчо Видински	роден 08.02.1992г., во Скопје
67.	Владимир Дејан Готиќ	роден 01.03.1992г., во Скопје
68.	Александар Гоце Којчевски	роден 23.09.1992г., во Скопје
69.	Бранко Воислав Гавриловски	роден 04.04.1992г., во Гостивар
70.	Дарко Ацо Ѓорѓиевски	роден 16.08.1992г., во Скопје
71.	Ненад Драган Станков	роден 16.01.1992г., во Скопје
72.	Дино Сеад Крезовиќ	роден 03.01.1992г., во Скопје
73.	Марко Зоран Здравковски	роден 04.09.1993г., во Скопје

74.	Димитар Зоран Делипетров	роден 26.03.1992г., во Штип
75.	Никола Леонид Гајдаџиџев	роден 02.04.1992г., во Скопје
76.	Горјан Љубомир Марковски	роден 19.06.1992г., во Скопје
77.	Бојан Коле Крстевски	роден 26.11.1992г., во Скопје
78.	Јелена Светислав Антиќ	родена 17.06.1991г., во Скопје
79.	Анџелика Љубиша Митрашиновиќ	родена 25.08.1993г., во Скопје
80.	Ана Горан Тантуровска	родена 19.08.1990г., во Скопје
81.	Арнела Абдула Хоџа	родена 27.03.1991г., во Скопје
82.	Ема Сашо Решкоска	родена 18.04.1990г., во Охрид
83.	Бисера Никола Божиновска	родена 13.07.1990г., во Скопје
84.	Бисера Трајче Рајчиноска	родена 22.09.1990г., во Струга
85.	Ана Александар Догазанска	родена 07.09.1990г., во Куманово
86.	Александра Ице Павловска	родена 29.12.1990г., во Битола
87.	Сања Звонко Раденковиќ	родена 20.03.1991г., во Скопје
88.	Симона Горан Јаневска	родена 17.09.1990г., во Скопје
89.	Едина Амди Муса	родена 07.08.1991г., во Скопје
90.	Бисера Миле Стојаноска	родена 14.09.1988г., во Скопје
91.	Зорица Драги Аџковска	родена 28.10.1988г., во Скопје
92.	Ханка Амди Муса	родена 13.12.1989г., во Скопје
93.	Владимир Гоце Спиоровски	роден 13.04.1990г., во Битола
94.	Никола Цвете Маркоски	роден 22.05.1990г., во Струга
95.	Виктор Зоран Петковски	роден 18.06.1990г., во Скопје
96.	Дарко Бранко Георгиевски	роден 03.02.1992г., во Скопје
97.	Дејан Пепи Манасков	роден 26.08.1992г., во Крегеј-Франција
98.	Жарко Тихомир Пешевски	роден 11.04.1991г., во Скопје
99.	Ивица Ладе Лазаревски	роден 28.12.1991г., во Велес
100.	Петар Крсте Јовановски	роден 22.07.1990г., во Струга
101.	Ненад Зоран Смоковски	роден 18.01.1990г., во Скопје
102.	Миле Трајче Ордев	роден 11.08.1991г., во Велес
103.	Миролав Цане Бошевски	роден 23.02.1991г., во Битола
104.	Антонио Горде Пешевски	роден 23.12.1990г., во Скопје
105.	Гоце Јова Ојлески	роден 10.10.1989г., во Струга
106.	Бобан Зоран Блажевски	роден 06.04.1989г., во Струга
107.	Игор Љупчо Трајковски	роден 15.01.1989г., во Битола
108.	Константин Ристе Вешовски	роден 08.05.1989г., во Струга
109.	Горан Јонче Милковски	роден 16.07.1989г., во Велес
110.	Александар Љубиша Ангеловски	роден 07.03.1989г., во Струга
111.	Драган Љупчо Јанев	роден 16.03.1989г., во Скопје
112.	Стефан Дејан Кимевски	роден 31.12.1990г., во Куманово
113.	Фросина Драги Крстевска	роден 16.01.1991г., во Скопје
114.	Елизабета Миодраг Стојановиќ	родена 03.11.1989г., во Скопје
115.	Ивана Ангел Николовска	родена 12.03.1990г., во Велес
116.	Кристина Орде Илиеска	родена 28.04.1989г., во Прилеп
117.	Менча Митко Јошева	родена 04.04.1991г., во Кавадарци
118.	Анастасија Миле Шулеска	родена 22.09.1991г., во Струга
119.	Ива Ванчо Стојковска	родена 23.01.1991г., во Скопје
120.	Цветанка Блажо Срњакова	родена 14.04.1992г., во Кавадарци
121.	Симона Борче Николовска	родена 23.02.1991г., во Скопје
122.	Елена Новко Ѓорѓиевска	родена 27.03.1990г., во Струга
123.	Марија Ѓорѓи Штериова	родена 19.03.1991г., во Скопје
124.	Ивана Марианчо Петковска	родена 12.04.1990г., во Скопје

125.	Елена Перица Димовска	родена 18.04.1990г., во Куманово
126.	Зорица Бранко Десподовска	родена 20.12.1991г., во Скопје
127.	Беба Бујар Белма	родена 07.12.1989г., во Гостивар
128.	Анета Миле Анчева	родена 02.10.1990г., во Штип
129.	Теодора Ванчо Ефремова	родена 17.05.1990г., во Скопје
130.	Савица Маркица Мркиќ	родена 26.09.1991г., во Велес
131.	Наташа Драган Антиќ	родена 01.09.1993г., во Скопје
132.	Маја Светлан Трпковска	родена 27.05.1992г., во Скопје
133.	Павлинка Ване Димитриева	родена 18.12.1992г., во Струмица
134.	Верица Андон Василева	родена 18.12.1991г., во Струмица
135.	Елена Јован Андреева	родена 03.08.1990г., во Велес
136.	Емилија Јордан Ивановска	родена 07.01.1993г., во Велес
137.	Сандра Роберт Ноневска	родена 19.02.1992г., во Велес
138.	Ивана Сашко Анастасова	родена 07.02.1992г., во Скопје
139.	Марија Небојша Живковиќ	родена 04.12.1992г., во Скопје
140.	Уна Зоран Карановиќ	родена 26.03.1991г., во Скопје
141.	Марија Илчо Коцевска	родена 04.08.1992г., во Скопје
142.	Ива Тони Блажевска	родена 21.11.1992г., во Тетово
143.	Николина Раде Благојевска	родена 24.02.1990г., во Тетово
144.	Наташа Бошко Стојаноска	родена 03.10.1992г., во Тетово
145.	Марија Томислав Кајсторовска	родена 18.11.1990г., во Скопје
146.	Александар Никола Љафтов	роден 15.08.1990г., во Струмица
147.	Ристо Трајко Николов	роден 05.10.1990г., во Струмица
148.	Ѓорѓи Ацо Ѓорѓиев	роден 22.05.1992г., во Струмица
149.	Александар Кирил Ричлиев	роден 11.06.1991г., во Струмица
150.	Ице Ацо Колев	роден 05.08.1991г., во Струмица
151.	Методија Марјан Басароски	роден 17.10.1993г., во Прилеп
152.	Марко Илчо Михајловски	роден 28.12.1990г., во Скопје
153.	Перица Душко Галески	роден 25.09.1989г., во Тетово
154.	Златко Миле Николовски	роден 04.02.1991г., во Штип
155.	Матеј Константин Митев	роден 24.12.1991г., во Велес
156.	Сашко Звонко Ивковиќ	роден 29.11.1992г., во Велес
157.	Филип Ацо Блажовски	роден 31.07.1990г., во Скопје
158.	Игор Златко Димковски	роден 27.08.1991г., во Тетово
159.	Милош Зоран Петровиќ	роден 13.08.1992г., во Скопје
160.	Иван Сениша Андонов	роден 22.10.1989г., во Штип
161.	Стефан Сашко Јанев	роден 26.08.1992г., во Штип
162.	Мартин Миле Стоиловски	роден 03.04.1994г., во Штип
163.	Ивана Тончек Рожман	родена 14.07.1989г., во Скопје
164.	Христина Љупчо Ристеска	родена 21.12.1991г., во Прилеп
165.	Александра Орде Спасеска	родена 25.07.1990г., во Прилеп
166.	Кристиан Лазе Ефремов	роден 31.08.1990г., во Велес
167.	Јованче Жарко Јанковски	роден 09.06.1990г., во Велес
168.	Славчо Јовица Мирчевски	роден 27.07.1991г., во Охрид
169.	Александра Ице Митроска	родена 30.03.1992г., во Прилеп
170.	Борче Јован Димитров	роден 02.05.1989г., во Кавадарци
171.	Катерина Марјан Станкоска	родена 02.04.1990г., во Прилеп
172.	Ангела Марјан Трендафилоска	родена 10.07.1991г., во Прилеп
173.	Мартин Роберт Нуцовски	роден 03.09.1989г., во Скопје
174.	Симона Драган Трајановска	родена 13.06.1991г., во Кавадарци
175.	Фросина Љупчо Ристеска	родена 21.12.1991г., во Прилеп

176.	Елизабета Зоран Филкова	родена 28.05.1993г., во Тетово
177.	Бојан Маријан Милчевски	роден 05.05.1992г., во Скопје
178.	Тодорче Златко Ангелов	роден 25.02.1991г., во Штип
179.	Виктор Винко Димитровски	роден 02.03.1991г., во Делчево
180.	Горан Златко Ангелов	роден 28.07.1989г., во Штип
181.	Давор Зоранче Тасев	роден 28.05.1990г., во Штип
182.	Аце Кире Арсов	роден 07.07.1990г., во Штип
183.	Шпетим Емин Садики	роден 14.08.1989г., во Дизелдорф-Германија
184.	Александар Анче Павлев	роден 23.04.1990г., во Кочани
185.	Даниел Живко Филипov	роден 23.12.1991г., во Кочани
186.	Саше Коле Јосифов	роден 03.02.1990г., во Штип
187.	Руфат Селајдин Исмаили	роден 07.01.1990г., во Скопје
188.	Александар Јосиф Ѓорѓиев	роден 02.09.1989г., во Радовиш
189.	Влатко Јован Јованов	роден 14.11.1991г., во Радовиш
190.	Озган Севдали Бајрамов	роден 04.01.1990г., во Радовиш
191.	Горан Коце Шаматовски	роден 16.09.1991г., во Радовиш
192.	Валон Адем Илџази	роден 11.10.1991г., во Тетово
193.	Фатлум Петрит Жута	роден 18.09.1988г., во Струга
194.	Мендо Јахир Џеладин	роден 26.01.1993г., во Гифхорн-Германија
195.	Бојан Борис Ристески	роден 19.09.1989г., во Охрид
196.	Димитар Стојанче Ташков	роден 01.05.1989г., во Штип
197.	Афет Хајредин Харедини	роден 14.08.1990г., во Скопје
198.	Николче Момчило Митевски	роден 27.03.1993г., во Куманово
199.	Митре Лазо Петров	роден 22.05.1991г., во Штип
200.	Мартин Слободан Алексов	роден 31.01.1992г., во Штип
201.	Мартин Димитар Георгиев	роден 11.03.1992г., во Штип
202.	Сашо Стојан Лескароски	роден 29.04.1989г., во Охрид
203.	Бојан Бошко Јованов	роден 08.03.1990 г., во Скопје
204.	Елена Зоран Поповска	родена 06.01.1990 г., во Скопје
205.	Небојша Миодраг Павичевиќ	роден 20.06.1991г., во Скопје
206.	Александар Милорад Јеремиќ	роден 27.04.1991 г., во Скопје
207.	Моника Златко Спасова	родена 26.10.1990 г., во Скопје
208.	Симона Коста Маринова	родена 02.07.1994 г., во Скопје
209.	Марко Боро Блажевски	роден 10.11.1992 г., во Скопје
210.	Мирјана Митко Стојанова	родена 15.07.1992 г., во Скопје
211.	Јулија Зоран Владимирова	родена 20.10.1990г., во Скопје
212.	Нена Љубиша Николовска	родена 07.10.1992г., во Скопје
213.	Ненад Зоран Тасевски	роден 15.09.1993 г., во Скопје
214.	Ирма Милчо Мицевска	родена 21.04.1993 г., во Скопје
215.	Филип Дејан Димовски	роден 07.12.1992 г., во Скопје
216.	Марко Марјан Гигоски	роден 30.01.1992 г., во Скопје
217.	Вера Боро Блажевска	родена 20.09.1994 г., во Скопје
218.	Горазд Стефан Чепишевски	роден 16.03.1993 г., во Скопје
219.	Тијана Звонко Тасевска	родена 24.09.1994 г., во Скопје
220.	Филип Данчо Велковски	роден 26.12.1990 г., во Скопје
221.	Дамјан Сашо Петровски	роден 06.11.1993 г., во Скопје
222.	Константин Драган Битраков	роден 20.12.1993 г., во Скопје
223.	Амелија Виорел Уце	родена 31.10.1993г., во Кикинда-Р. Србија

224.	Ивона Миле Крстева	родена 16.02.1994г., во Кавадарци
225.	Кристијан Јованче Станојковски	роден 29.12.1994г., во К.Паланка
226.	Стефан Драги Младеновски	роден 06.02.1993г., во Скопје
227.	Дијана Драги Ристовска	родена 18.04.1991г., во К.Паланка
228.	Билјана Атанас Младенова	родена 17.06.1990г., во Кавадарци
229.	Јулијана Трајче Пеовска	родена 17.01.1991г., во Кавадарци
230.	Виорел Лучијано Уце	роден 27.02.1992г., во Кикинда-Р. Србија
231.	Роберт Стојанче Стаменковски	роден 16.07.1992г., во К.Паланка
232.	Мики Зоран Петковски	роден 24.08.1991г., во К.Паланка
233.	Предраг Јовица Гелевски	роден 05.12.1991г., во Куманово
234.	Стефан Јончо Сарафоновски	роден 02.05.1991г., во Куманово
235.	Мартин Сашо Спасовски	роден 19.12.1990г., во Куманово
236.	Стефан Марјан Петровски	роден 02.11.1991г., во Куманово
237.	Дејан Иван Борисов	роден 07.09.1990г., во Скопје
238.	Лазар Љупчо Лазарески	роден 20.07.1990г., во Гостивар
239.	Дардан Ибро Дехари	роден 23.08.1990г., во Тетово
240.	Љубе Михајло Маркоски	роден 13.02.1990г., во Крушево
241.	Влатко Љупчо Филипков	роден 01.06.1991г., во Кочани
242.	Дејан Аце Стојаноски	роден 03.08.1990г., во Крушево
243.	Георги Роберт Костадиновски	роден 21.12.1991г., во Крушево
244.	Ана Митко Ангелов	родена 24.09.1992г., во Кочани
245.	Андреа Горан Угриноска	родена 29.09.1992г., во Скопје
246.	Иво Винко Корчуланин	роден 13.05.1990г., во Битола
247.	Давид Марјанчо Атанасовски	роден 18.02.1991г., во Скопје
248.	Надица Јано Апостоловска	родена 12.11.1988г., во Кавадарци
249.	Иван Лазар Димитров	роден 21.02.1990г., во Скопје
250.	Никола Звонко Илиев	роден 22.07.1991г., во Кавадарци
251.	Милан Атанас Коцевски	роден 19.07.1989г., во Скопје
252.	Елена Јано Апостоловска	родена 03.06.1991г., во Кавадарци
253.	Ана Марија Андреа Најдова	родена 24.11.1990г., во Скопје
254.	Бобан Наум Апостолоски	роден 19.09.1996г., во Охрид
255.	Мартин Иванчо Ивановски	роден 26.01.1993г., во Битола
256.	Тамара Николче Трајковска	родена 19.10.1994г., во Битола
257.	Стефана Слаѓан Нисиќ	родена 12.10.1995г., во Скопје
258.	Атила Ибраим Шабани	роден 04.01.1991г., во Скопје
259.	Игор Димче Стефановски	роден 19.12.1993г., во Велес
260.	Иван Миле Лајлушев	роден 27.03.1994г., во Велес
261.	Марјан Јованче Бабунски	роден 04.08.1990г., во Велес
262.	Борче Цветан Мирчевски	роден 11.01.1992г., во Велес
263.	Илија Љупчо Мартиновски	роден 03.08.1989г., во Прилеп
264.	Томислав Зоран Јотовски	роден 27.10.1990г., во Скопје
265.	Шендрит Агрон Деари	роден 11.02.1989г., во Гостивар
266.	Стефан Владимир Мицов	роден 12.08.1992г., во Скопје
267.	Димитар Чедо Ристовски	роден 05.01.1992г., во Скопје
268.	Александар Златко Јордановски	роден 14.08.1992г., во Прилеп
269.	Данил Бранимир Зеленков	роден 15.04.1994г., во Скопје
270.	Александра Љубе Јосифоска	родена 03.05.1991г., во Прилеп
271.	Ива Љубомир Лепчевска	родена 25.05.1992г., во Скопје
272.	Лина Владимир Горческа	родена 03.08.1994г., во Скопје
273.	Дамјан Владимир Деспотовски	роден 01.03.1991г., во Скопје

274.	Мартин Јован Иван Рангелов	роден 11.09.1993г., во Скопје
275.	Игор Љупчо Андоновски	роден 21.03.1994г., во Скопје
276.	Дамјан Драган Домазетовски	роден 08.02.1995г., во Скопје
277.	Стефан Русе Николовски	роден 02.09.1994г., во Скопје
278.	Галиб Едруан Мекиќ	роден 08.08.1995г., во Прилеп
279.	Ива Љубиша Најденова	родена 15.02.1994г., во Скопје
280.	Васка Горан Трајкова	родена 24.03.1994г., во Велес
281.	Миа Ѓорѓи Јованова	родена 09.06.1995г., во Скопје
282.	Магдалена Тони Стоилковска	родена 12.04.1996г., во Скопје
283.	Александар Павле Константинов	роден 11.05.1998г., во Скопје
284.	Игор Александар Петровски	роден 29.04.1994г., во Тетово
285.	Бојана Томислав Бејатовиќ	родена 15.11.1994г., во Скопје
286.	Драгана Љупчо Николовска	родена 31.08.1996г., во Белград-Р. Србија
287.	Александар Зоран Димовски	роден 02.05.1994г., во Скопје
288.	Никола Бошко Николовски	роден 17.09.1998г., во Скопје
289.	Кренар Асип Таири	роден 14.06.1996г., во Скопје
290.	Моника Зоран Стојковска	родена 28.05.1993г., во Скопје
291.	Симона Сашко Лакинска	родена 26.04.1999г., во Скопје
292.	Тони Петар Лазов	роден 12.05.2000г., во Неготино
293.	Бојан Тодор Јаневски	роден 08.10.1990г., во Скопје
294.	Александар Маријан Арсовски	роден 05.07.1990г., во Скопје
295.	Дарко Благоја Недановски	роден 29.03.1991г., во Скопје
296.	Марио Маријан Синадиновски	роден 27.08.1992г., во Скопје
297.	Марко Даниела Трајковски	роден 17.07.1997г., во Скопје
298.	Александар Дејан Николовски	роден 03.02.1994г., во Скопје
299.	Мартин Стефан Пулејковски	роден 25.08.1992г., во Скопје
300.	Кристијан Горан Манасков	роден 12.09.1992г., во Скопје
301.	Димитар Владимир Димовски	роден 09.08.1992г., во Скопје
302.	Димитар Тодор Стојчев	роден 29.06.1992г., во Скопје
303.	Марко Зоран Новковиќ	роден 03.03.1995г., во Скопје
304.	Јован Мишо Димов	роден 10.08.1995г., во Скопје
305.	Емануел Глишо Ристески	роден 02.02.1996г., во Скопје
306.	Кристијан Звонко Панковски	роден 13.10.1996г., во Скопје
307.	Фетије Аљуш Елези	родена 27.04.1995г., во Скопје
308.	Христијан Сашо Илиоски	роден 02.09.1991г., во Битола
309.	Ристо Ѓорѓи Вуков	роден 30.07.1995г., во Скопје
310.	Мартин Милорад Костовски	роден 16.07.2000г., во Франкфурт-Германија
311.	Леона Сашо Кекиќ	родена 30.12.2000г., во Скопје
312.	Раде Зоран Гавриловски	роден 25.11.1991г., во Скопје
313.	Кристијан Сашо Дешлиев	роден 19.05.1995г., во Скопје
314.	Мартин Милан Јованоски	роден 07.03.1990г., во Прилеп
315.	Никола Ангел Сионов	роден 09.02.1993г., во Охрид
316.	Адријана Глигор Јаулеска	родена 04.06.1993г., во Скопје
317.	Марко Тома Пирузе	роден 04.08.1992г., во Охрид
318.	Ангела Петко Негриеска	родена 11.06.1993г., во Струга
319.	Александра Зоран Ивановска	родена 31.10.1989г., во Охрид
320.	Иван Томе Крстевски	роден 05.07.1993г., во Битола
321.	Дино Бамир Бошњак	роден 19.02.1994г., во Прилеп
322.	Даниел Горан Стојановски	роден 27.09.1994г., во Скопје

323.	Андреа Тони Петрушевски	роден 18.11.1996г., во Скопје
324.	Александар Трајче Наумоски	роден 02.05.1997г., во Прилеп
325.	Теодора Благој Секуловска	роден 06.08.1993г., во Битола
326.	Мартина Благој Шипинковска	родена 29.07.1994г., во Битола
327.	Сања Јове Михајловска	родена 15.03.1994г., во Битола
328.	Јулијана Пеце Саламовска	родена 27.05.1997г., во Битола
329.	Ивана Зоран Јанкоска	родена 23.10.1996г., во Прилеп
330.	Васил Александар Пујовски	роден 12.12.1995г., во Скопје
331.	Ема Влатко Стефановска	родена 16.06.1995г., во Скопје
332.	Марко Светозар Накиќ	роден 02.01.1994г., во Скопје
333.	Ведран Михајло Здравковски	роден 25.09.1997г., во Скопје
334.	Мартин Марјан Стојановски	роден 16.03.1990г., во Скопје
335.	Ина Горан Стефановска	родена 26.08.1997г., во Скопје
336.	Филип Спиро Михајловски	роден 08.08.1991г., во Скопје
337.	Драган Диме Волкановски	роден 06.06.1993г., во Скопје
338.	Дариа Диме Стефановска	родена 09.10.1997г., во Скопје
339.	Деа Михајло Здравковска	родена 20.07.1994г., во Скопје
340.	Ердал Фарук Лушо	роден 24.01.1994г., во Струга
341.	Димитар Љупчо Поп-Стефанија	роден 07.11.1995г., во Охрид
342.	Мартина Васо Каневче	родена 14.03.1994г., во Охрид
343.	Славчо Стефан Мошоски	роден 16.02.1992г., во Охрид
344.	Александра Владимир Заричин	родена 09.07.1991г., во Охрид
345.	Климе Перо Колески	роден 31.03.1991г., во Охрид
346.	Александар Стефан Фармакоски	роден 31.05.1992г., во Охрид
347.	Мери Иван Радичевска	родена 14.07.1989г., во Скопје
348.	Велерда Адем Селими	родена 16.08.1989г., во Струга
349.	Никола Милан Димитријевиќ	роден 22.09.1996г., во Скопје
350.	Румена Раде Балшевска	родена 09.01.1990г., во Скопје
351.	Ирена Панче Нефтенова	родена 28.09.1990г., во Скопје
352.	Кристина Ненад Јовановска	родена 21.09.1990г., во Скопје
353.	Атанас Петре Марковски	роден 03.07.1989г., во Скопје
354.	Ивана Владо Ангелевска	родена 01.09.1991г., во Скопје
355.	Моника Ѓорѓи Стефановска	родена 24.07.1991г., во Скопје
356.	Наташа Ѓорѓи Стефановска	родена 16.06.1989г., во Скопје
357.	Берат Башким Јакупи	роден 29.05.1993г., во Гостивар
358.	Пулксенија Стеван Јованоска	родена 11.07.1993г., во Прилеп
359.	Филип Кирил Сливјаноски	роден 26.05.1989г., во Прилеп
360.	Симона Бошко Заборска	родена 16.10.1994г., во Скопје
361.	Васил Гоце Бешлиев	роден 02.01.1996г., во Скопје
362.	Марија Мирјанчо Тодосиева	родена 04.01.1992г., во Скопје
363.	Мартин Дејан Петрески	роден 06.01.1991г., во Прилеп
364.	Александар Зоран Јаневски	роден 29.08.1991г., во Скопје
365.	Ваљон Агуш Алили	роден 18.01.1993г., во Куманово
366.	Мурсељ Сабедин Мисини	роден 02.10.1994г., во Куманово
367.	Тодор Стеван Ристески	роден 13.03.1992г., во Прилеп
368.	Даниел Сашо Петкоски	роден 22.02.1992г., во Вилхелмсхавен-Германија
369.	Дејан Раде Црнички	роден 12.01.1992г., во Скопје
370.	Давид Игор Јовевски	роден 06.12.1994г., во Скопје
371.	Кирил Никола Стојаноски	роден 27.05.1992г., во Прилеп
372.	Никола Рубин Мирчески	роден 02.12.1993г., во Прилеп

373.	Горан Зоран Василевски	роден 24.12.1992г., во Скопје
374.	Мартин Љупче Томоски	роден 25.01.1992г., во Скопје
375.	Марија Димче Матракоска	родена 01.04.1994г., во Прилеп
376.	Христијан Војне Брсакоски	роден 08.02.1993г., во Прилеп
377.	Никола Коста Гошевски	роден 27.05.1991г., во Скопје
378.	Вања Сашо Каљков	роден 06.03.1991г., во Скопје
379.	Ристе Живко Волчев	роден 22.11.1990г., во Неготино
380.	Александар Ангел Бузлиев	роден 29.03.1994г., во Скопје
381.	Матеј Бранко Ангеловски	роден 27.07.1993г., во Скопје
382.	Наташа Љупчо Неделковски	родена 11.06.1990г., во Скопје
383.	Кристина Љупчо Стојчевска	родена 11.05.1993г., во Делчево
384.	Драган Зоран Михајловски	роден 02.12.1991г., во Штип
385.	Елена Љупчо Стојчевска	родена 03.06.1995г., во Делчево
386.	Дејан Драги Станковски	роден 29.12.1990г., во Скопје
387.	Нинослав Ацо Саботковски	роден 07.09.1991г., во Скопје
388.	Мики Фиданчо Ивановски	роден 27.10.1988г., во Делчево
389.	Кристијан Љубиша Костиќ	роден 06.08.1989г. Скопје
390.	Валон Ирфан Јонузи	роден 10.07.1993г., во Тетово
391.	Никола Пецо Ризов	роден 11.10.1991г., во Кавадарци
392.	Сара Роберт Блажевска	родена 02.08.1993г., во Скопје
393.	Димитар Миливоја Трајковски	роден 28.09.1991г., во Скопје
394.	Самир Самет Реџеџи	роден 14.06.1993г., во Скопје
395.	Бранко Тодор Манев	роден 03.02.1990г., во Скопје
396.	Александар Илија Соколовски	роден 19.10.1990г., во Битола
397.	Ибрахим Фадил Мемеди	роден 08.08.1989г., во Скопје
398.	Александар Костадин Манев	роден 25.05.1990г., во Скопје
399.	Андријана Душан Кочишка	родена 06.09.1990г., во Битола
400.	Давид Тони Илиевски	роден 18.06.1997г., во Скопје
401.	Ева Венко Муратовска	родена 29.07.1997г., во Скопје
402.	Бујар Ирфан Лимани	роден 21.12.1991г. во Велес
403.	Лиридон Елвер Елмази	роден 12.12.1991г. во Кичево
404.	Гадаф Аднан Рахмани	роден 12.09.1989г. во Тетово
405.	Бесник Љазам Дервиши	роден 17.10.1993г. во Кичево
406.	Бардил Ракип Болица	роден 24.01.1992г. во Тетово
407.	Влатко Миланчо Мирев	роден 25.10.1991г., во Велес
408.	Панче Никола Џампалов	роден 04.04.1989г., во Велес
409.	Тео Предраг Стојановиќ	роден 26.09.1993г., во Велес
410.	Филип Горан Кнапиќ	роден 21.07.1998г., во Велес
411.	Александар Љубе Димовски	роден 06.07.1994г., во Велес
412.	Јованка Драган Гусакоска	родена 11.09.1992г., во Прилеп
413.	Филип Златко Конески	роден 29.09.1988г., во Прилеп
414.	Филип Ило Јовески	роден 08.03.1990г., во Прилеп
415.	Филип Зоран Трајчески	роден 15.03.1989г., во Прилеп
416.	Стефан Јован Јованоски	роден 25.05.1990г., во Прилеп
417.	Бојан Драган Николовски	роден 07.02.1991г., во Скопје
418.	Мартина Милчо Мицевска	родена 28.09.1990г., во Скопје
419.	Коста Зоран Георгиевски	роден 11.04.1992г., во Скопје
420.	Кристијан Тони Марковски	роден 09.04.1993г., во Скопје
421.	Костадин Ѓорѓи Несторов	роден 29.10.1995г., во Скопје
422.	Александар Ѓорѓи Вељановски	роден 16.07.1992г., во Скопје
423.	Викторија Игор Спасовска	родена 04.10.1994г., во Скопје

424.	Силвија Жика Стојановска	родена 27.09.1993г., во Скопје
425.	Бојана Јоце Пешевска	родена 06.08.1993г., во Скопје
426.	Филип Гоце Филипов	роден 23.11.1993г., во Скопје
427.	Александра Петар Миланова	родена 16.05.1992г., во Скопје
428.	Матеј Зоран Јошевски	роден 10.01.1991г., во Скопје
429.	Владимир Златко Кесковски	роден 04.12.1994г., во Охрид
430.	Мирче Јордан Трајчевски	роден 22.05.1990г., во Битола
431.	Јован Донче Иванов	роден 10.09.1990г., во Штип
432.	Илија Јасмин Циривири	роден 02.09.1990г., во Скопје
433.	Темјана Владо Ефтимова	родена 05.09.1992г., во Скопје
434.	Панде Димитар Фармаков	роден 31.08.1992г., во Скопје
435.	Николче Јован Митковски	роден 13.12.1988г., во Прилеп
436.	Христијан Благојче Димитровски	роден 12.09.1992г., во Битола
437.	Ива Зоран Петровска	родена 30.04.1994г., во Битола
438.	Даниел Ацо Кимовски	роден 12.09.1992г., во Битола
439.	Евгенија Благој Вржовска	родена 30.09.1993г., во Битола
440.	Драган Саше Павлов	роден 23.04.1995г., во Скопје
441.	Маша Цветанка Ристовска	родена 27.01.1994г., во Скопје
442.	Антонио Матилда Неданоски	роден 20.06.1989г., во Скопје
443.	Ивана Матилда Неданоска	родена 17.03.1991г., во Скопје
444.	Ибраим Ашим Беќир	роден 20.02.1994г., во Скопје
445.	Буњамин Шабан Шабани	роден 17.03.1993г., во Скопје
446.	Марко Јуниор Марко Стошиќ	роден 09.04.1993г., во Скопје
447.	Никола Зоран Иванов	роден 23.09.1994г., во Скопје
448.	Мартина Звонко Саздевска	родена 26.03.1998г., во Скопје
449.	Стефан Ацо Цветановски	роден 16.05.1995г., во Скопје
450.	Калина Благојче Трпеска	родена 13.10.1993г., во Скопје
451.	Дорентина Џези Камбери	родена 30.11.1994г., во Гостивар
452.	Бојан Слободанчо Ристески	роден 10.10.1993г., во Прилеп
453.	Гоце Љупчо Филипов	роден 18.05.1991г., во Кавадарци
454.	Стефан Трајко Ираковски	роден 15.06.1994г., во Битола
455.	Мартина Лаџи Неданоска	родена 18.03.1993г., во Кичево
456.	Мухамед Бедри Алиу	роден 21.01.1991г., во Гостивар
457.	Викторија Никола Богданова	родена 12.05.1991г., во Велес
458.	Хазбија Мунир Хоџиќ	роден 15.10.1993г., во Скопје
459.	Игор Илчо Ристов	роден 28.10.1994г., во Штип
460.	Иван Јорданчо Јанев	роден 26.05.1995г., во Кочани
461.	Петар Зоран Костовски	роден 06.02.1998г., во Штип
462.	Елена Емил Спасовска	родена 29.06.1995г., во Пробиштип
463.	Марко Бобан Митровски	роден 20.04.1994г., во Куманово
464.	Катерина Боре Димовска	родена 23.09.1989г., во Скопје
465.	Анита Тони Данева	родена 06.03.1991г., во Штип
466.	Софија Горан Антовска	родена 09.06.1991г., во Скопје
467.	Марија Љубе Стојановска	родена 18.01.1990г., во Скопје
468.	Дарко Чедо Тасковски	роден 17.04.1992г., во Куманово
469.	Максим Петар Игнатовски	роден 03.02.1995г., во Скопје
470.	Димитар Летиција Боцев	роден 16.01.1993г., во Скопје
471.	Томислав Звонко Китановски	роден 07.07.1992г., во Скопје
472.	Ангел Урош Џуковски	роден 19.03.1998г., во Скопје
473.	Дарко Зоран Новичиќ	роден 19.03.1996г., во Охрид
474.	Едис Елвис Алиевски	роден 05.05.1995г., во Скопје

475.	Иван Александар Ѓорѓиевски	роден 10.05.1993г., во Скопје
476.	Кристијан Марјан Лазарев	роден 29.04.1995г., во Скопје
477.	Игор Владо Велков	роден 11.02.1995г., во Скопје
478.	Васко Митко Мишев	роден 01.08.1991г., во Скопје
479.	Роберт Љупчо Ѓорѓиевски	роден 12.02.1995г., во Битола
480.	Кристина Зоран Стојановска	родена 25.08.1991г., во Пробиштип
481.	Андријана Џељо Красниќ	родена 19.01.1993г., во Скопје
482.	Ангелина Сашо Иванова	родена 22.06.1991г., во Скопје
483.	Бојан Чедомир Крстевски	роден 04.06.1989г., во Скопје
484.	Зорица Драги Ацковска	родена 28.10.1988г., во Скопје
485.	Ивица Мијалче Димчевски	роден 27.06.1989г., во Скопје
486.	Марко Мирјана Симоновски	роден 28.06.1989г., во Скопје
487.	Верица Тони Манаска	родена 23.11.1988г., во Скопје
488.	Аќиф Фета Исмани	роден 16.03.1990г., во с.Челопек-Тетово
489.	Адмир Наим Ибраими	роден 31.12.1989г., во Тетово
490.	Даниела Љубомир Паневска	родена 15.02.1987г., во Скопје
491.	Јане Гоце Камкински	роден 25.04.1986г., во Берово
492.	Игор Спасе Ивановски	роден 04.12.1981г., во Делчево
493.	Миле Димитрија Ристески	роден 11.11.1985г., во Прилеп
494.	Предраг Војо Додевски	роден 04.05.1980г., во Куманово
495.	Александар Бранко Коневски	роден 22.06.1991г., во Кичево
496.	Виктор Карамфил Стојановски	роден 24.04.1992г., во Штип
497.	Младен Цвета Велков	роден 24.03.1971г., во Д. Капија
498.	Божидарка Диме Трајковска	родена 20.06.1990г., во Неготино
499.	Станислав Душан Живковиќ	роден 04.01.1992г., во Кавадарци
500.	Тоше Тони Пешевски	роден 13.06.2000г., во Штип

Бр. 08-4220/1
15 декември 2008 година
Скопје

Директор,
Драган Ѓурчевски, с.р.

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

3275.

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство до-несува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕГЛЕД НА ИДЕНТИТЕТ И ФИЗИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАТКАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ ПРИ УВОЗ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ ЧИИ ПРОИЗВОДИ СЕ КОРИСТАТ ВО ИСХРАНАТА НА ЛУЃЕ ПО ПОТЕКЛО ОД НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА

1. Во Решението за проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии производи се користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/2008), точката I се менува и гласи:

I. На проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски анализи подлежат сите пратки на:

- добиточна храна и други производи за исхрана на животни чии производи се користат во исхрана на луѓе, по потекло од Кина или со место на испорака од Кина, а кои содржат млеко, млечни производи, соја или производи од соја.

- амониум бикарбонат наменет за добиточна храна и други производи за исхрана на животни чии производи се користат во исхрана на луѓе, по потекло од Кина или со место на испорака од Кина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-17312/1
11 декември 2008 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ
СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

**ЗАКОН
ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

200,00

НОВО!

1



**ЗАКОН
ЗА ПАРНИЧНАТА
ПОСТАПКА**

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

350,00

НОВО!

2



П О Р А Ч К А Б Р. 156

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: _____
во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот

**Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието**



НОВО!

**СТУДЕНТСКИ
ПРОЕКТ**

800,00

**Редактори
Светомир Шкарик
Димитар Апасиев
Владимир Патчев**

НОВО!

**СПОРОТ ЗА ИМЕТО
МЕЃУ
ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА**



П О Р А Ч К А Б Р. 156

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Спорот за името меѓу Грција и Македонија во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008156